



БОЖИКНА ЛИТУРГИЈА НА МА

"Да се помолиме на Господ Бог Исус Христос, за сите оние кои денес се овде со нас и оние кои немале можност да дојдат. Само вербата во нашата православна христијанска вера е патот за нашето спасение со Светата Македонска православна црква како олицетворение на древната Охридска архиепископија. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди!"



Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

По повод Божиќните православни празници и патрониот празник на Светиот архидијакон и првоченик Стефан, на 8 јануари годинава Македонската православна црковна општина "Свети Стефан" од Холандија одржа Божиќна литургија. Со овој свечен чин чино-

начелствуваше архијерејскиот заменик на Европската епархија на Македонската православна црква, протоереј-ставрофор отец Александар Стојковски во сослужение со ѓаконот Левен Гигевски.

Литургијата се одржа во црквата на Hervormde Gemeente te Kortenhoeve во Вајдемерен, во непосредна близина на Хилверсум.

На литургијата присуствуваа претставници на Македонската заедница во Холандија, потоа на Светскиот македонски

конгрес, како и членови и на македонските клубови и организации во Холандија.

По светата литургија со

пригодна реч до присутните се обратија отец Александар Стојковски, архијерејски заменик на Европската епархија на



МАКЕДОНЦИТЕ ВО ХОЛАНДИЈА



МПЦ и господинот Џон Тодоровски, претседател на Македонската заедница во Холандија.

Отецот Александар Стојковски во Божикната литургија на Македонците од Холандија им се обрати со зборовите:

"Да се помолиме на Господ Бог Исус Христос, за сите оние кои денес се овде со нас и оние кои немале можност да дојдат. Само вербата во нашата

православна христијанска вера е патот за нашето спасение со Светата Македонска православна црква како олицетворение на древната Охридска архиепископија. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди!"

Мал концерт на македонска црковна и староградска музика изведе Нена Фишер, во придружба на Катерина Пејовска низ звуците од мандолина. ●

АКЦИЈАТА НА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" И НА "ТАБЕРНАКУЛ" ПОКАЖУВА РЕЗУЛТАТИ. СЕКОЈДНЕВНО ВО РЕДАКЦИЈАТА ПРИСТИГНУВААТ ВАШИТЕ ПИСМА ВО КОИ НÈ ИНФОРМИРАТЕ ЗА СВОИТЕ АКТИВНОСТИ. ДОБИТНИК НА ВТОРИОТ КОМПЛЕТ КНИГИ ОД "ТАБЕРНАКУЛ" Е МАКЕДОНСКАТА ЗАЕДНИЦА ВО ХОЛАНДИЈА, КОЈА Е МНОГУ АКТИВНА ВО АФИРМИРАЊЕТО НА МАКЕДОНСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ТРАДИЦИЈА, ОБИЧАИ ИТН. НАШАТА ЗАЕДНИЧКА АКЦИЈА ПРОДОЛЖУВА.

МОНОГРАФИИ

Монографски изданија кои го прикажуваат нашето богато културно и духовно наследство од антиката до денес.

ИКОНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА
- Колеба на Светог

ТЕРАКОТНИТЕ ИКОНИ
ВО МАКЕДОНИЈА

Арт: ТРАЈКО ДИМИТРОВ

ГРАДИТЕЛИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
XVIII-XX век - во две книги

Со КИРИЛ и Со МЕТОДИЈ ВО
ДЕЛАТА НА ЗОГРАФИТЕ 8-19 век

РОДОЉУБ АНАСТАСОВ



ТАБЕРНАКУЛ

31 15 329; 31 27 073
книжарница 31 33 050

contact@tabernakul.com.mk
www.tabernakul.com.mk



МОНОГРАФИИ

